



Република Северна Македонија

Министерство за одбрана

- СЕКТОР ЗА ЦИВИЛНО ВОЕНА СОРАБАТКО СО РЦО -

Одделение за одбрана за регион

*Регис за град Скопје*

03 јули 2019

Предмет: Соопштение

### Објавен е Конкурсот за обука на воени пилоти

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во рамките на Министерството за одбрана, денеска го објави Конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување на родот авијација за потребите на Армијата.

Упатуваме повик до сите граѓани државјани на Република Северна Македонија кои имаат желба да станат воени пилоти и кои имаат завршено прв циклус на студии (стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС) и не се постари од 28 години да ги достават потребните документи најдоцна до 01 август 2019 година во Воената академија, Касарна „Гоце Делчев“ - Скопје.

Потенцијалните кандидати во процесот на прием и селекција ќе подлежат на проверки на психофизичката способност, познавање на англискиот јазик, проверка - селекција на земја, проверка - селекција во воздух.

Повеќе информации во врска со објавениот Конкурс може да најдете на веб-страниците на Министерството за одбрана, [www.mod.gov.mk](http://www.mod.gov.mk) и на Воената академија, [www.ma.edu.mk](http://www.ma.edu.mk).

Сите лица кои ги исполнуваат условите за аплицирање, од одделенијата за одбрана за сите региони во Република Северна Македонија, да се јават во одделенијата за одбрана во местото на живеење за подетални информации околу учеството на презентациите во касарните, но и за селосни информации за огласот.

## ДИНАМИЧКИ ПЛАН

за организација и реализација на презентациите за можноста за стручно оспособување и усовршување на припадници на МО/АРСМ и државјани на Република Северна Македонија за родот авијација- за пилоти во Центарот за обука на пилоти.

1. На ден 15.07.2019 година (понеделник)

- во касарната „Алексо Демниевски – Бауман“ во Велес во 09:00 часот;
- во касарната „Јане Сандански“ во Штип, во 09:00 часот.

2. На ден 16.07.2019 година (вторник)

- во касарната „Страшо Пинџур“ во Петровец во 09:00 часот;
- во касарната „Мирче Ацев“ во Прилеп, во 13:00 часот.

3. На ден 17.07.2019 година (среда)

- во касарната Народен херој „Кузман Јосифовски Питу“ во Тетово во 09:00 часот;
- во касарната „Чеде Филипovski-Даме“ во Кичево, во 12:00 часот.

4. На ден 18.07.2019 година (четврток)

- во касарната „ИЛИНДЕН“ во Скопје во 09:00 часот;
- во касарната „Боро Менков“ во Скопје, во 12:00 часот.